

Цитат од Повелбата на Првата детска амбасада во светот "Меѓаши":

"Децата се посебен народ. Децата не се национални и верски војсководци. Тие се еден народ, кој никогаш не извел револуција или контрареволуција ниту, пак, повел војна. Децата не се ниту класно ниту национално прашање: децата се прашање над сите прашања. Тие се народ кој најмногу страда во воените судири и човековите трагедии. ДЕЦАТА СЕ САМО ДЕЦА. СИТЕ ИДЕАЛИ НА СВЕТОТ ПОБЕЗНАЧАЈНИ СЕ ОД СОЛЗИТЕ НА ЕДНО ДЕТЕ".



Пишува: Милева ЛАЗОВА

ДЕЦАТА СЕ ПОС ПРАВО Н

Првата детска амбасада во светот "Меѓаши" во Драмскиот театар свечено ја одбележа 15-годишнината од нејзиното формирање. За време на настанот беше прикажан документарен филм за работата на Првата детска амбасада во светот, изложба на фотографии и написи од печат, како и презентација на предмети изработени од децата, активно вклучени во детските работилници.

"Меѓаши" е основана на 29 април 1992 година во Скопје, како светска асоцијација и прва регистрирана меѓународна, непрофитна, непартиска и невладина организација во Република Македонија, за заштита на правата на детето.

Детската амбасада се залага за почитување на детската личност преку заштита на нивните права, застапување на детските интереси и преку збогатување на животот со содржини, кои детството го прават сигурно и творечко. Го зајакнува НВО движењето за правата на детето, развивајќи го волонтерскиот пристап во работата и се грижи за спроведување на Конвенцијата за правата на детето. Со своите активности таа придонесе во развивањето и во јакнењето на граѓанската свест за детските права, притоа уривајќи го молкот за детските страдања, особено за физичката, сексуалната и економската злоупотреба на децата, откривајќи во јавноста повеќе случаи на злоупотреби и директно ангажирајќи се за воспоставување поефикасни механизми за нивна заштита.

Во текот на овие 15 години "Меѓаши" оствари многу значајни резултати поч-

нувајќи од 1992 до 1997 година, кога веднаш по почнувањето на кризата во Босна и Херцеговина, даде апел за поддршка и организираше прифаќање на децата бегалци, хуманитарна помош и креативни активности, со што им помогна на шеесет илјади деца бегалци. Набрзо потоа Амбасадата го отвори првиот дежурен СОС телефон за деца и млади и психолошко советувашиште во Република Македонија, а ефектот од воведувањето на една ваква линија покажува самата бројка - за 13 години повеќе од 15.000 повици. Следуваше и објавување на книгата "Правата на детето", прва од таков вид во државата. И детските работилници успешно функционираат, така што во креативно користење на слободното време се вклучени повеќе од 8.000 деца. Во 1994 година Детската амбасада почна со лобирање за ратификување на Хашката конвенција за граѓанско-правните аспек-

ти на меѓународни грабнувања на деца, а во 1995 година оваа Конвенција беше ратификувана од Собранието на Република Македонија. Како национален координатор се придружи на семејството "Global March Against Child Labour", одржувајќи акција за подигнување на јавната свест против експлоатацијата на детскиот труд и вклучување на сите деца во образованието.

Амбасадата "Меѓаши" им даде поддршка на децата бегалци од Косово, пружајќи им заштита на психосоцијален план, при што беа опфатени сите кампови во Македонија каде што ги згрижуваше овие деца.

Кампањата "Право на образование сега!" во која беа вклучени повеќе од 50 училишта од различни општини, беше прифатена и од претседателот на Република Македонија, г. Бранко Црвенковски, и од потпретседателот на Собранието на Република Македонија, г. Иван Анастасовски. Акцијата на денот на централната манифестација, која се оддржа на плоштадот "Македонија" ја поддржа и претседателот на Владата на Република Македонија, г. Никола Груевски. Амбасадата "Меѓаши" доби и писмени гаранции од г. Бранко Црвенковски, г. Никола Груевски, г. Иван Анастасовски и г. Перо Стојановски (државен советник во Министерството за образование и наука на РМ), дека ќе се залагаат да се оствари правото на секое дете да оди на училиште.

ПРВАТА ДЕТСКА АМБАСАДА "МЕЃАШИ"

КРЕАТИВНИТЕ ДЕТСКИ
РАЧИЊА ПРАВАТ ЧУДА



ЕБНА ПОПУЛАЦИЈА СО А СРЕЌЕН ЖИВОТ!

Првата детска амбасада во светот има свој дипломатски кор на пет континенти во светот, со досега повеќе од 120 дипломати - корисници на нашиот дипломатски пасош и има свои конзулати во Демократска Република Конго, Франција, Шпанија, Бразил и Италија. Амбасадор на Првата детска амбасада во светот "Меѓаши" е г. Коле Ангеловски, а дете амбасадор е Стефан Плескоњиќ.

Досегашни "деца амбасадори и конзули" на Првата детска амбасада во светот "Меѓаши" биле: Калина Мрмевска, Мирјана Бошевска, Ѓакуш Кабаши и Стефан Плескоњиќ.

Оваа меѓународна организација, која е Амбасада на Првата детска земја во светот - Меѓаши, дејствува преку своите почесни амбасадори, почесен генерален конзул и почесен конзул, трајни претставници и почесни членови на колегиумот, детски дипломатски кор, генерални козулати, конзулати, конзуларни одделенија, и канцеларија во земјата и во странство, како и преку членовите во Македонија и во светот.

Од 2001 година е отворено Прифатилиште за деца во кризна состојба, во кое се згрижени 16 раселени лица од село Арачиново, од кои 8 се деца. Три од нив се родија во прифатилиштето. Тие сè уште се наоѓаат таму.

Благодарение на Амбасадата комплетно беше опремен еден стан со мебел и друга покуќнина, кој е идно живеалиште на четирите младинки: Фатима Ајдар,

Александра Спасовска, Сања Спасовска и Надира Бајрамовска до нивната 26-та година. Станот го додели Министерството за труд и социјална политика, а неговото опремување е финансирано од Проект за развој на општините (ПРО) Министерство за финансии - Светска банка.

Амбасадата ја почна 2007 година со кампањата "Стоп на насилството на децата" и "Дали денес го гушнавте вашето

дете?" Ова беше реакција на последните претепувања до смрт на 3-годишно и на 6-месечно дете. Како резултат на бројките на пораст на пријавување насилство на 20 отсто од вкупниот број пријавувања на случаи на СОС телефонот за деца и за млади 0800 1222, кој е бесплатен за сите деца во Македонија, може побрзо и посоодветно да се реагира.

Сите овие успешно реализирани активности на "Меѓаши" ѝ ја донесоа наградата за граѓанско општество и демократија, за долгогодишен придонес во изградбата на граѓанското општество во Република Македонија. Меѓутоа, сè ова немаше да се реализира доколку зад сите тие активности не застанаа основачите на Првата детска амбасада во светот "Меѓаши", госпоѓа Гордана Пирковска-Змијанац и господинот Драги Змијанац.

Првата детска амбасада во светот е членка на многу домашни и странски организации и тела, меѓу кои: Граѓанска платформа на Македонија, Куќа за човекови права на Македонија, Коалиција за правично судење, "Global March Against Child Labour", "Defence for Children International", "Child Right's Information Network", "Child Helpline International", "European Foundation for street children worldwide" итн.